

Доколку родителот и на втората уредно доставена покана не се јави во училиштето, тогаш раководителот на паралелката, односно наставничкиот совет на училиштето ја изрекува педагошката мерка.

#### Член 14

Изречената педагошка мерка се образложува со цел таа да биде разбирлива и во писмена форма со правна поука се доставува до ученикот и родителот, односно старателот.

Изречената педагошка мерка се внесува во педагошката документација на ученикот, односно во дневникот на паралелката.

#### Член 15

Приговорот против одлуката за изрекување на педагошката мерка опомена пред отстранување и отстранување од училиштето, кој се доставува до органот на управување на училиштето, ученикот може да го подготви сам или притоа да му помогнат наставниците и стручните соработници од училиштето кои ученикот ќе ги избере.

#### Член 16

При донесувањето на педагошки мерки особено се земаат предвид зрелоста на ученикот, побудите заради кои ја направил повредата, околностите во кои била направена повредата, размерите на можните последици, како и другите околности значајни за изрекување на мерките.

На ученикот на кој му е изречена педагошка мерка отстранување од училиштето, имајќи ги предвид околностите од став 1 на овој член, може да му се овозможи да ја посетува наставата.

#### Член 17

Во текот на учебната година кога ќе се утврди дека педагошката мерка ја постигнала својата цел, органот кој ја изрекол мерката може да отпочне постапка за нејзино укинување. Постапката се отпочнува со усвојување заклучок на наставничкиот совет, односно органот кој ја изрекол мерката.

Педагошките мерки кои се укинати се сметаат за неизречени.

За укинувањето на мерката се известува ученикот и родителот.

#### Член 18

Раководителот на паралелката, односно директорот на училиштето заради прекршување на постапките или други оправдани причини, може да го спречи изрекувањето на педагошката мерка.

#### Член 19

Доколку се утврди грешка или пропуст при изрекувањето на педагошката мерка, училиштето мерката ќе ја промени или укине. За тоа се известува ученикот и родителот, односно старателот.

#### Член 20

Ова упатство соодветно се применува и за ученици во ученичките домови и заводите за деца и младинци со посебни образовни потреби.

#### Член 21

Со влегување во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на изрекување на педагошките мерки во јавното училиште („Сл. весник на РМ” бр. 33/96).

#### Член 22

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-3292/1  
14 јуни 2005 година  
Скопје

Министер  
за образование и наука,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

### 701.

Врз основа на член 6 став 10, член 7 став 6, член 8 став 9, член 9 став 4 и член 24 став 5 и 7 од Законот за идентификација и регистрација на животните (“Службен весник на РМ” бр. 69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

## П Р А В И Л Н И К ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА

### I. Општи одредби

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат:

- Формата, содржината, рокот и начинот на апликација на средствата за идентификација на животните од видот говеда;
- Формата, содржината, начинот и постапката на водење на регистарот на одгледувалиште;
- Формата, содржината, начинот и постапката за издавање и одземање на документите за движење;
- Формата, содржината, начинот и постапката на водење на компјутерската база на податоци;
- Образецот на извештајот за извршена инспекциска контрола на одгледувалишта на животни од видот говеда и
- Образецот на годишниот извештај за извршени инспекциски контроли на одгледувалишта на животни од видот говеда.

### II. Форма, содржина, рок и начин на апликација на средствата за идентификација на животните од видот говеда

#### Член 2

Согласно член 6 од Законот за идентификација и регистрација на животните (во натамошниот текст: Законот) секое говедо треба да се идентификува со ушни маркици.

Ушните маркици треба да бидат аплицирани на секое уво на говедото во период од 21 ден од пријавувањето на новороденото теле, на изгубената, оштетената или нечитливата ушна маркица односно од пријавувањето на увезеното говедо од земја во која не се применува системот за идентификација и регистрација на говеда во ЕУ.

#### Член 3

Ушните маркици го содржат кодот на Управата за ветеринарство (УВ МЗШВ), алфанумеричкиот код и бар-кодот.

Првите два знака од алфанумеричкиот код на ушната маркица ја означуваат земјата на одгледувалиштето на кое говедото прв пат е идентификувано.

Ако говедото е родено во Република Македонија се става кодот МК.

Ако говедото потекнува од земја во која се применува систем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ се користи кодот на земјата од две букви според образец од Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Ако говедото потекнува од земја во која не се применува систем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ се става кодот МК, а оригиналната идентификација на говедото според земјата на потекло се регистрира во компјутерската база на податоци и во регистарот на одгледувалиште на првото одгледувалиште на истовар на говедото во Република Македонија.

#### Член 4

Алфанумеричките знаци по кодот на земјата се составени од цифри и тоа:

- од 8 цифри за говедо идентификувано (обележано) во Република Македонија (родени во Република Македонија или со потекло од земја во која не се применува систем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ) и

- од најмногу 12 цифри за говедо кое потекнува од земја во која се применува системот за идентификација регистрација на говеда на ЕУ.

#### Член 5

Како дополнување на податоците пропишани во член 3 и 4 од овој правилник, на женскиот дел на ушната маркица се наоѓа бар-код составен од 16 цифри, чија содржина е дадена на образец од Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 6

Кога треба да се изврши замена на ушната маркица на говедо ако истата станала нечитлива или е насилно оштетена или е пак изгубена, заменетата ушна маркица го има истиот код на оригиналната маркица и ознака за бројот на замената со римски броеви.

Кога е изгубена ушна маркица на говедо кое потекнува од земја во која се применува систем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ, заменетата ушна маркица ги има истите податоци од член 3 став 4 и член 4 алинеја 2 од овој правилник, ознака за бројот на замена со римски броеви како и кодот на Управата за ветеринарство (УВ МЗШВ).

За издавање на една ушна маркица одгледувачот плаќа 150 денари, а за две ушни маркици - 200 денари.

#### Член 7

Секоја ушна маркица е составена од два дела: машки и женски дел.

Машкиот и женскиот дел на ушната маркица имаат идентични податоци. Податоците што се запишуваат на ушната маркица се следните:

- “УВ МЗШВ”;
- “МК” (8мм висина);
- нумерички идентификациски код на говедото испишан со 4 цифри со висина 8мм, 3 цифри со висина 18 мм и последна цифра со висина 12мм, кој се состои од идентификациски седумцифрен растечки број проследен со контролна цифра која се добива како резултат на формулата:  

$$(10 - ((\text{dig}1 * 3) + (\text{dig}2 * 1) + (\text{dig}3 * 3) + (\text{dig}4 * 1) + (\text{dig}5 * 3) + (\text{dig}6 * 1) + (\text{dig}7 * 3)) \bmod 10) \bmod 10;$$
- бар кодот на говедото испишан со димензии 48мм ширина и 8мм висина, во тип 2 од 5 интерлеавед бар-код и се формира 15 цифрен ИСО број на идентификацискиот код на говедото проследен со идентификациски код на ушната маркица “1”.

#### Член 8

Ушната маркица треба да е со следните димензии:  
 - висина на ушната маркица најмалку 45мм за секој дел;  
 - ширина на ушната маркица најмалку 55мм за секој дел;  
 - вкупна тежина на двата дела на ушната маркица најмногу 12 грама.

Формата на ушната маркица е даден на образец од Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 9

Ушните маркици треба лесно да продираат и фиксираат при нивната апликација. При апликацијата ушната маркица не треба да го дере увото и да не предизвикува воспаление или трајна раздразнетост на раната. Апликацијата на ушната маркица не треба да предизвикува голема рана и не треба да зафаќа крзно, влакна и кожа во раната. Ушната маркица не треба да има остри агли на рабовите и груба површина.

#### Член 10

Ушните маркици треба да бидат за еднакратна употреба, да се заштитени од фалсификување и да ги содржат само податоците пропишани со овој правилник.

#### Член 11

Ушните маркици се трајни во текот на целиот живот на говедото и за тој период треба да останат читливи, флексибилни и цврсто прикачени.

#### Член 12

Ушните маркици треба да се направени од флексибилен пластичен материјал, отпорен на стареење, со висока еластичност на температура од -20°C до +50°C и висока отпорност на излитување, отпорни на хидролиза, УВ зрачење, на бактерии и на озон.

Ушните маркици не треба да предизвикуваат алергиски и други реакции кои негативно би влијаеле на заздравување на раните, да се заштитени од насобирање на нечистотија и да не содржат загадувачки материји како и да можат да се рециклираат.

#### Член 13

Иглата се прицврстува за машкиот дел на ушната маркица.

Иглата на ушната маркица треба да е остра, метална или од материјал со иста цврстина и некорозивна. Материјалот не треба да предизвикува воспаление на увото на местото каде што пробива.

Машкиот и женскиот дел на ушната маркица може да се ротираат на местото каде што се поврзани.

#### Член 14

Ушните маркици може да се отстранат од говедото со раздорување на увото или со кршење на пинот.

По спојувањето на двата дела, ушната маркица треба да се деформира за да биде заштитена од повторна употреба.

Минималната сила за раздвојување на деловите на ушната маркица треба да изнесува 300N (њутн) и останува непроменета во текот на целиот живот на говедото.

#### Член 15

Ушните маркици се со жолта боја, јасно видлива, која не треба да избледува и не треба да постои можност за отстранување на податоците на ушната маркица со гребење или со употреба на растворувачи.

Напишаните податоци треба да траат најмалку 8 години и за тој период не треба истите да избледат.

Податоците на ушната маркица треба ласерски да се испечатени.

### III. Форма, содржина, начин и постапка на водење на регистарот на одгледувалиште

#### Член 16

Согласно член 7 од Законот секој одгледувач тековно надополнетиот регистар на одгледувалиштето треба да го води рачно или компјутерски според образец од Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник.

Регистарот на одгледувалиштето што се води рачно е во форма на книга со цврсти корици и поврзани листови.

#### Член 17

Во регистарот на одгледувалиштето се внесуваат следните податоци:

- а) За одгледувалиште:
  - регистерски број на одгледувалиштето (РБО);
  - име и презиме на одгледувачот и
  - адреса на одгледувалиштето.
- б) За говедо:
  - единствен алфанумерички код за идентификација на говедото (код на држава и број на ушна маркица);
  - датум на раѓање;
  - код за пол;
  - код за раса;
  - единствен алфанумерички код за идентификација на мајката на говедото (код на држава и број на ушна маркица).
- Во регистарот на одгледувалиште можат да се ставаат и следните податоци:
  - а) Име на говедото;
  - б) Име на мајката.
  - в) Датум на извршена инспекција и
  - г) Потпис на ветеринарен инспектор кој извршил инспекциски надзор.

## Член 18

Ако говедо влегло во одгледувалиштето и доаѓа од друго одгледувалиште во регистарот на одгледувалиштето се внесуваат следните податоци:

- а) За одгледувалиштето од каде говедото доаѓа и тоа:
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО) на претходниот одгледувач;
  - име и презиме на одгледувачот;
  - адреса на одгледувачот и
  - датум на влез на говедото во одгледувалиштето.

## Член 19

Ако говедото излегло, односно го напуштило одгледувалиштето заради влегување во друго одгледувалиште во регистарот на одгледувалиштето се внесуваат податоци за одгледувалиштето во кое говедото доаѓа и тоа:

- регистерски број на одгледувалиштето (РБО) на следниот одгледувач;
- име и презиме на одгледувачот;
- адреса на одгледувачот;
- датум на излез на говедото во одгледувалиштето и
- причини за напуштање на одгледувалиштето (продажба, клиници, смрт или друго).

Ако говедото угине на одгледувалиштето податоци за следното одгледувалиште не се впишуваат во регистарот на одгледувалиштето.

## Член 20

Ако говедото привремено излезе од одгледувалиштето и замине на селско или планинско пасиште, саем или добиточен пазар, во регистарот на одгледувалиштето се внесуваат следните податоци:

- а) За одгледувалиштето од кое говедото излегува:
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО);
  - име и презиме на одгледувачот;
  - адреса на одгледувалиштето;
  - единствен алфанумерички код за идентификација на говедото (код на државата и број на ушна маркација);
  - име на говедото (доколку има).
- б) Датум на излез на говедото од одгледувалиштето.
- в) За одгледувалиштето во кое говедото привремено престојувало:
- код за идентификација на одгледувалиштето (РБО) и
  - име и локација на одгледувалиштето.
- г) Датум на повторен влез во одгледувалиштето од кое говедото привремено излегло.
- в) Датум на извршена инспекција и
- г) Потпис на ветеринарен инспектор кој извршил инспекциски надзор.

## Член 21

Како регистар на одгледувалиште за клиниците односно пасиштата лоцирани во планинските предели служи копијата од листата на колење и листата на говеда на пасиштето пропишани во член 26 од овој правилник.

#### IV. Форма, содржина, начин и постапка за издавање и одземање на документите за движење

##### Пасош за говеда

## Член 22

Согласно член 8 од Законот, за секое идентификувано говедо Управата за ветеринарство преку овластените организации издава пасош за говедо во рок од 14 дена по обележувањето на новородено теле, односно обележувањето на увезеното говедо. Управата за ветеринарство треба да го одземе пасошот доколку одгледувачот не постапува согласно член 6 и 8 од Законот.

## Член 23

Образецот на пасошот е со димензии 21 x 14,8 см и ги содржи грбот и името на Република Македонија.

Во пасошот за говеда се внесуваат следните податоци:

- а) За говедо:
- алфанумерички код и баркод за идентификација;
  - датум на раѓање;
  - код за пол ("М" за говеда од машки пол и "Ж" за говедо за женски пол);
  - код за раса според следнава кодна табела:

Код	Раса	Код	Раса
БУ	Буша	ОБ	Оберингалско
ФР	Холштајнзирано фризиско	ТР	Товни раси говеда
СМ	Сименталско	ДР	Други или мелези
МН	Монтафонско	БВ	Биволи

- алфанумерички код за идентификација на мајката на говедото или, во случај на увезено говедо со потекло од земја во која не се применува системот за идентификација и регистрација за говеда на ЕУ, земјата на потекло и оригиналниот идентификациски код на говедото (доколку го има) и

- датум на колење или смрт на говедото.
- б) За одгледувалиште:
- податоци за одгледувалиштето на кое говедото било родено (име и презиме на одгледувачот, адреса и регистерски број (РБО) и баркод на одгледувалиштето);
  - податоци за одгледувалиштата на кои говедото било чувано (име и презиме на одгледувачот, адреса и регистерски број (РБО) и датум на прием во одгледувалиштето);
  - в) Потпис на одгледувачот, односно одгледувачите;
  - г) Името на органот кој го издава пасошот и потпис на овластеното лице;
  - д) Датум на издавање на пасошот и
  - ѓ) Број и баркод на пасошот и на неговото издание.
- Образецот на пасошот е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник.
- Одгледувачот, за замена на пасош во случај на губење или оштетување на оригиналниот пасош, плаќа 50 денари.

#### Привремен документ за движење

## Член 24

Согласно член 8 став 7 и 8 од Законот доколку теле помладо од 42 дена се движи на друго одгледувалиште, Управата за ветеринарство преку овластените организации издава привремен документ за движење. Привремениот документ за движење на теле ги содржи податоците од пасошот за говедо пропишани во член 23 од овој правилник.

Привремениот документ се пополнува од секој следен одгледувач и треба да се врати во Управата за ветеринарство преку овластената организација до 42 дена старост на телето или во рок од седум дена во случај на смрт на телето пред да наполни 42 дена.

Одгледувачот за привремениот документ плаќа 30 денари.

Формата на привремениот документ е даден на образец од Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник.

#### V. Форма, содржина, начин и постапка на водење на компјутерската база на податоци

## Член 25

Согласно член 9 од Законот Управата за ветеринарство воспоставува и води компјутерска база на податоци која ги содржи сите податоци неопходни за функционирање на системот за идентификација и регистрација на говеда. Внесувањето на податоците во компјутерската база може да се врши на три начини и тоа:

- систем на пишани документи;
- ПДА систем и
- компјутерски систем.

## Член 26

Одгледувачот до овластените организации треба да ги испраќа следните пишани документи:

- карта за пријава на новородено теле;
- карта за пријава на влез/излез на говедо;
- карта за користење на пасишта и
- привремен документ за движење.

Картите од став 2 алинеја 1, 2 и 3 се дадени на образци бр. 7, 8 и 9 и се составен дел на овој правилник.

Пишаниот документ кој го користи и го доставува до овластените организации Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта е Листа на пасишта во планински подрачја која е дадена на образец од Прилог бр. 10 и Листа на говеда на пасишта која е дадена на образец од Прилог бр. 11 и се составен дел на овој правилник.

Пишаниот документ кој кланиците го користат и го испраќаат до Подрачната ветеринарна инспекција е Листа на колеџе која е дадена образец од Прилог бр. 12 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 27

ПДА систем е внесување на податоци од персоналот на овластените организации, на добиточните пазари и други лица кои користат компјутери за внесување на податоци.

#### Член 28

Компјутерски систем е внесување и размена на податоци во електронска форма од одгледувачите, овластените организации, ветеринарната инспекција, граничната ветеринарна инспекција и други лица кои вршат работи на идентификација и регистрација на говеда.

### Извештај за извршена инспекциска контрола и годишен извештај за извршени контроли

#### Член 29

Извештајот - записник од инспекциската контрола на одгледувалиштата на лице место е во формат А4 и е составен од два листа.

Извештајот од став 1 на овој член е даден на образец од Прилог бр. 13 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 30

Годишниот извештај за извршени контроли е во формат А4 и е составен од еден лист.

Извештајот од став 1 на овој член е даден на образец од Прилог бр. 14 и е составен дел на овој правилник.

## V. Завршна одредба

#### Член 31

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-4336/2  
12 јуни 2005 година  
Скопје

Министер,  
Садула Дураку, с.р.

### Прилог 1 Кодови на земјите со применет систем за идентификација на животните на ЕУ

Име на држава	ИСО 2-алфа код	ИСО нумерички код
АНДОРА	AD	20
АВСТРИЈА	AT	40
БЕЛГИЈА	BE	56
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА	CZ	203
ДАНСКА	DK	208
ЕСТОНИЈА	EE	233
ФАРСКИ ОСТРОВИ	FO	234
ФИНСКА	FI	246
ФРАНЦИЈА	FR	250
ФРАНЦУСКА ГВАЈАНА	GF	254
ФРАНЦУСКА ПОЛИНЕЗИЈА	PF	258
ФРАНЦУСКИ ЈУЖНИ ТЕРИТОРИИ	TF	260

ГЕРМАНИЈА	DE	276
ГРЦИЈА	GR	300
УНГАРИЈА	HU	348
ИСЛАНД	IS	352
ИРСКА	IE	372
ИТАЛИЈА	IT	380
ЛЕТОНИЈА (ЛАТВИЈА)	LV	428
ЛИХТЕНШТАЈН	LI	438
ЛИТВАНИЈА	LT	440
ЛУКСЕМБУРГ	LU	442
МАЛТА	MT	470
МАРТИНИК	MQ	474
МОНАКО	MC	492
ХОЛАНДИЈА	NL	528
ХОЛАНДСКИ АНТИЛИ	AN	530
НОВА КАЛЕДОНИЈА	NC	540
НОРВЕШКА	NO	578
ПОЛСКА	PL	616
ПОРТУГАЛИЈА	PT	620
СЛОВАЧКА	SK	703
СЛОВЕНИЈА	SI	705
ШПАНИЈА	ES	724
ШВЕДСКА	SE	752
ШВАЈЦАРИЈА	CH	756
МАКЕДОНИЈА	MK	807
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА	GB	826

### Прилог 2 Модел на баркодот на ушни маркици за животните од видовите говеда

Пример



Структура на баркодот					
ИСО код за МК (3 цифри)	Животно (1 цифра)	Вид (1 цифра)	Идентификациски број на говедото (10 цифри)		Ушна маркица (1 цифра)
			Број на ушна маркица со контролен број (вкупно 8 цифри)		
807	0	0	00	1000000	1

### Прилог 3 Ушни маркици кои ги издава Управата за ветеринарство





**Прилог 5 Пасош за говедо**

Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Управа за ветеринарство		38117/01	
<h1>Пасош за говедо</h1>		Сериски број/издание	
Деловно лице Датум на издавање:		Број на ушна маркица	
Одгледувалиште на раѓање (име и презиме, адреса, регистерски број - РБО):		Податоци за животното: Датум на раѓање: Пол: Раса: Број на ушната маркица на мајката:	
Земја на потекло <sup>1)</sup> : Број на ушната маркица од земјата на потекло:		Датум на колење или смрт: Потврда на податоците Потпис на одгледувачот	
1) кон на кој се применуваат стандардите на ЕМ			
<b>ВНИМАНИЕ:</b> Пасошот е официјален документ, кој мора да го следи животното при секое негово движење. Пасошот е важечки само ако е потпишан од актуелниот одгледувач.			

1. Одгледувач РБО Име Презиме Адреса Место и пош. бр. Датум на прием Потпис:	2. Одгледувач РБО Име Презиме Адреса Место и пош. бр. Датум на прием Потпис:	3. Одгледувач РБО Име Презиме Адреса Место и пош. бр. Датум на прием Потпис:	4. Одгледувач РБО Име Презиме Адреса Место и пош. бр. Датум на прием Потпис:
5. Одгледувач РБО Име Презиме Адреса Место и пош. бр. Датум на прием Потпис:	6. Одгледувач РБО Име Презиме Адреса Место и пош. бр. Датум на прием Потпис:		

## Прилог 6 Привремениот документ за движење

ИР/ЛД/01



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

## ПРИВРЕМЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДВИЖЕЊЕ

## ПОДАТОЦИ ЗА ТЕЛЕТО

Број на ушна маркица

МК																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум на раѓање

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пол

--

Раса

--

Број на ушна маркица на мајката

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## ПОДАТОЦИ ЗА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕТО НА РАЃАЊЕ

РБО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Име, презиме и потпис на одгледувачот

---

Адреса на одгледувалиштето

---

## ПОДАТОЦИ ЗА ПРВО СЛЕДНО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ

РБО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Име, презиме и потпис на одгледувачот

---

Адреса на одгледувалиштето

---

## ПОДАТОЦИ ЗА ВТОРО СЛЕДНО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ (пополнува вториот одгледувач)

РБО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Име, презиме и потпис на одгледувачот

---

Адреса на одгледувалиштето

---



---

 Печат и потпис на овластената  
организација

---

 Место и датум на издавање

**Напомена:** Привремениот документ мора да се врати до овластеното ветеринарно друштво најдоцна до 42 дневна старост на телето или во рок од 7 дена во случај на негова смрт пред да наполни 42 дена.





**Прилог 10 Листа на пасишта во планински подрачја****Берово**

<b>Планински масив-Малешевски планини</b>
<b>Име на пасиштето</b>
<b>КО Пецчево</b>
Голем Требомир
<b>КО Владимирово</b>
Барница
Готен
Долни Гавран
Раздоло
<b>КО Градец</b>
Виничка Бачија
Треино
<b>КО Лисец</b>
Травити Дол
<b>КО Петибани</b>
Равништа
Кукли
<b>КО Блатец</b>
Корија
Стреидел
Евериште
Пеклец
Кадрова Бавша
<b>КО Саса</b>
Петрово Брдо
Црвен Камен

**Битола**

<b>Планински Масив:Селечка планина</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. БАЛДОВЕНЦИ
2. ВЕЛАСЕКО
3. СКОЧИВИР-НИЦЕ
4. СЛИВНИЦА
5. ПОЛОГ
6. ИВЕНИ
7. ГНИЛЕШ
8. ДОЛНО ОРЕОВО
9. МАКОВО
10. ЗАВИК
11. СТАРОВИНА
<b>Планински масив: Плакенска планина</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. ЛИСОЛАЈ
2. ЛОПАТИЦА
3. ЛОЗАНИ

**Планински масив: БАБА**

<b>Име на пасиштето</b>
1. БАБА Планина
2. Драгоман- Игралште
3. ЦУЦЕ-РУЛА
4. ШАРКОВИЦА
5. ВЛАШКИ КОЛИБИ
6. САПУНЦИЦА
7. ДЕБЕЛИ РИД
8. ЦРВЕНА СТЕНА
9. КОЗЛИ КАМЕН
10. ГОЛЕМА ЧУКА
11. МАРУШИЦА

**Велес**

К.О. Виничани
КП. Стрње,КП Скрка
К.О Чичево
К.О Свекани
К.О Двориште
К.О Подлес
К.О СЛП

**Гевгелија**

<b>Име на пасиште</b>
1. Серменин -Флора
2. Серменин -Реса
3. Хума -Пољаниште
4. Пролозите -Хума
5. Сиглице -Конско
6. Чоча -Хума
7. Кудрубар -Хума
8. Бања -Хума
9. Алчак, Чавка, Смреките
10. Падине, Ширине
11. Брз камен
12. Вракле, Башали и др.

**Гостивар**

<b>Планински масив -Бистра</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. СМРЕКА
2. СОЛОМОНИЦА
3. НИКИФОРИЦА.
4. ПЛОЧА
5. ПОЛЦЕ
6. КОРИТНИК
7. МАСКАРЕВАЦ
8. КИРОЛОВЕЦ
9. КУРКОВ ДОЛ
10. САЛТАНИЦА

11. СУВО ПОЛЕ
12. РУСИН
13. ГОВЕДАРНИК
14. ТВРБУШКА РУНА
15. СЕНЕЧКА ПЛАНИНА
16. ЧАУШИЊА-СМРДЛИВИ БИ
17. КРТУЛ
<b>Планински масив -Кораб</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Карма Мустафа
2. Песок
3. Проижаба
4. Коселија
5. Беланџа
6. Нистрила-Кобила Поле
7. Длабока Река
8. Танушка Планина
9. Грекајска Планина
10. Малажировничка Планина
11. Врбјанска Планина
12. Жировничка Голема
13. Видушка Планина
14. Требишка -Витушка планина
15. Врток-делисеница
<b>Планински масив -Шара</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Брестовец
2. Црно Езеро
3. Кржелино
4. Думково
5. Голема Враца
6. Мала Враца
7. Маздрача
8. Кучи Баба
9. Мурговец
10. Говедарник
11. Зедел Бег
12. Печковска Планина
13. Дувска Планина
14. Лера
15. Врбенско брдо
16. Идризова рупа
17. Хаџина река
18. Буол
19. Чавкадија
20. Долно Луково поле
21. Божина
22. Стрезимирска со речка

<b>Планински масив -БУКОВИКИ</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. БУКОВИКИ 1
2. БУКОВИКИ 2
<b>Планински масив -СУВА ГОРА</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. СУВА ГОРА 1
1. СУВА ГОРА 2
<b>Планински масив-ДОБРА ВОДА</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. ДОБРА ВОДА
<b>Дебар</b>
<b>Планински масив-Галичица</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Стара Галичица
2. Баба -Гола Бука
3. Томорос -Косто бачило
4. Асан цура-Суво поле
5. Дива Јасика-Пресека
6. Самар Здравец
7. Вардуљ -Гога
8. Џафа Дуфа
9. Шараплица Црвен камен
10. Горни Исток
<b>Планински масив-Галичица</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Стара Галичица
2. Баба-Гола Бука
3. Томорос -Косто бачило
4. Асан цура-Суво поле
5. Дива Јасика-Пресека
6. Самар Здравец
7. Вадуљ -Гога
8. Љафад Дупка
9. Шараплица Црвен камен
10. Горни Исток
<b>Планински масив-Јаболнички масив</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Беличко брдо
2. Вевчанска долина
3. Подгоречка долина
4. Дабунички стрижак
5. Јабланички стрижак
6. Вишарица
7. Девојкина вода
<b>Планински масив-Стоговски масив</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Славило

2. Локовски суват
<b>Планински масив-Караорман</b>
1. Аржински Суват
2. Збашко пасиште
<b>Кичево</b>
<b>Планински масив -Плакенски</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Лиска
2. Плакенска планина
3. Мусица
4. Стара мусица
<b>Планински масив-Бистра</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Тајмишта
2. Ахметовица
3. Чукиловица Аран Кула
4. Пашница
5. Женска планина
6. Думовица
<b>Демир Хисар</b>
<b>Планински масив Бигла</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Големо Илино
2. Вирово Еврејка
3. Базерник Рудине
4. Мало Илино Шоворот
5. Слоешница Плакенска
<b>Македонски Брод</b>
<b>Планински масив -Даутица</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Даутица
<b>Планински масив -Добра Вода</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Добра Вода
<b>Планински масив -Мокра</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Солунско Поле
<b>Планински масив -Бушово</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Бушово Чешма
<b>Планински масив -Барбарос</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Барбарос и Полче
<b>Кратово</b>
<b>Планински масив - Осоговски планини</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Лораница
2. Калин Камен

<b>Куманово</b>
<b>Планински масив - Руен</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Балабан и Елена Глава
<b>Планински масив -Манговица</b>
<b>Име на пасиштето</b>
Белаковски Манастир и Кишевски венац и Мирчевац
<b>Планински масив -Козјак</b>
1. Блатац
<b>Планински масив -Козјак</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Змиино Брдо
<b>Планински масив - Руен</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Кула
<b>Планински масив- Ридски</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Вуксон
<b>Планински масив- Ридски</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Ванковец
<b>Планински масив- Ридски</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. Баре
<b>Свети Николе</b>
<b>Планински масив</b>
<b>Име на пасиштето</b>
1. К.О Мечкуен
2. К.О Милино
3. К.О Гучумелци м.в. Мешели бури
4. К.О Богословец
5. К.О Бекирлија
6. К.О Исмаилци м.в. Бабин град
7. К.О Мокреш м.в. Брзалци
8. К.О Горно Гуганци м.в. Ковчези
м.в.Благи дол
<b>Кавадарци</b>
<b>Планински масив- Кожуф</b>
<b>Име на пасиштето</b>
Гладинци
Гибарица
М.Езеро
М.чука
Бара
Дебранец
Порта
Шаренка
Козјак

Слина
Трибор
Галиште ридот
<b>Планински масив Витачево</b>
Брестот
Ладнодол
Топовите
Анот
Венецот
Адно Дол (Срагово)
Катуниште
Злешево
Липите
Пасиште Брестот
<b>Планински масив М.Гроб</b>
Пасиште Медовите
<b>Планински масив Гатеново</b>
Пасиште Песокот
<b>Планински Масив Моклисте</b>
Пасиште Моклисте
<b>Планински масив Овча Река</b>
Пасиште Овча Река
<b>Планински масив Тисовец</b>
Тисовец
<b>Планински масив Голеш</b>
Пасиште Голеш
<b>Планински масив Руен</b>
Пасиште Топлакот
<b>Планински масив Црвенци</b>
Пасиште Црвени Брег
<b>Планински масив Долги Дол</b>
Пасиште Долги Дол
<b>Планински масив Клисуре</b>
Пасиште Челове Река
<b>Планински Масив Вишешница</b>
Пасиште Браната

**Прилеп**

<b>Планински масив Селечка Планина</b>
1. Пасиште Маленица
2. Говедарник(Студена Вода)
3. Каменица' Света Вода'
4. Падлиште 'Лочка'
5. Орлега
6. Манеш Сингаро Огниште
7. Скала Брестот
8. Корита Извор
9. Цуцулето
10. Бојово Трло Рамниште

11. Садово Скрклин
12. Дупка
13. Кадри
14. Кокре
15. Крушеица
16. Манастир
17. Штавица
<b>Планински масив Нице</b>
1. Цуцул Белуата
2. Катуниште
3. Царева Тумба
4. Скрка Рудина
5. Смагово
6. Бешиште
<b>Планински масив Козјак</b>
1. Витолиште
2. Вриско
3. Живо
4. Пештани
5. Полчиште
6. Чапиште
<b>Планински масив Бабуна</b>
1. Голем Радобил
2. Гукаково
3. Дрен
4. Мал Радобил
5. Николин
6. Плетвар
7. Ракле
8. Топлице
9. Царевик
10. Смолани
<b>Планински масив Даутица</b>
1. Долгаец
2. Зрзе
3. Стронија

**Струмица**

1. Плавуш-Армудал
2. Огражден -Кирова нива
3. Црвено Поле
4. Плачковица -Лева Река
5. Готен-крн.Дамалар
6. Плачковица -мешил Бурун

**Штип**

1. Чука
2. Чомлак
3. Висок рид
4. Вртешка

5. Лопен
6. Влашки трла
7. Слатина
8. Крњевци
9. Топлик
10. Тополка

**СКОПЈЕ**

<b>Планински масив-СУВА ПЛАНИНА</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Зајачица- Копане
2. Кашкал
<b>Планински масив-Караица</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Шилегарник-Бароно
2. Горна и Долна Караца со Убава
3. Горни и Долни Пенелак
4. Салаково
5. Шашковица
6. Алагица
7. Јуручица
8. Кадина река
9. Тисовичка планина
<b>Планински масив-Јакупица</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Горно и Долно Бегово со Враца
2. Бреза
<b>Планински масив-Даугица</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Солунско Поле
<b>Планински масив-Скопска Црна Гора</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Рамно Било
2. Бањашница
3. Царева ливада
4. Конилача
5. Гиновец
6. Пунак
7. Башинец
8. Соколовец
9. Стрелиште
10. Стрелиште Кула Пред. Т
11. Стрелиште Кула
<b>Планински масив-Жеден</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. <u>Жеден</u>

**ТЕТОВО**

<b>Планински масив-Сува Гора</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Кињарник
2. Гургурничка планина
3. Локва

4. Крива Осојница
5. Табахон
6. Дрскавец
7. Вар
<b>Планински масив-Шар планина</b>
<b>Име на пасиште</b>
1. Љуботен
2. Г. Ливадица
3. Врати Ливадица
4. Гинрибег
5. Пирибег
6. Првачке карпе
7. Езерце
8. Јелошничко краиште
9. Каменица
10. Чаушница
11. Бистрица
12. Кучибаба
13. Плоча
14. Брза Вода
15. Плашница
16. Орловец
17. Рогонеч
18. Дојран
19. Сердарица
20. Кучибег
21. Кобилица
22. М. Шилице
23. Г. Шилице
24. Пашино
25. К. Никола
26. Скокало
27. Баба Асаница
28. Кепенево
29. Џинибег
30. Крибашија
31. Лешница
32. Целибашино
33. Јелак
34. Попова Шапка
35. Вакуф
36. Елверица
37. Пржул
38. Пеш и жежица
39. Горни Карабунар
40. Долни Карабунар
41. Голема Смрека
42. Мала Смрека
43. Бело Езеро
44. Бристовец

**Прилог 11 Листа на говеда на пасиште**

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  
Управа за ветеринарство  
Одделение за идентификација и регистрација на животните

ИР:ЛК/11

До Ветеринарна станица

Назив и адреса на одговорна организација

-----

-----

ЛИСТА НА ГОВЕДА НА ПАСИШТЕ Бр. \_\_\_\_\_

Назив и локација на пасиштето \_\_\_\_\_

РБО 

Ред. број	Број на ушна маркица	Одгледувалиште од каде потекнува говедото	Датум на влез	Предвиден датум на излез	Забелешка

Датум

Потпис и печат на овластеното лице

Потпис на ветеринарниот инспектор

**Прилог 12 Листа на колење**

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  
Управа за ветеринарство  
Одделение за идентификација и регистрација на животните

До Подрачна ветеринарна инспекција

Назив и адреса на клиниката

-----

РБО 

-----

ЛИСТА НА КОЛЕЊЕ Бр. \_\_\_\_\_

Ред. број	Број на ушна маркица	Датум на влез	Претходно одгледувалиште	Датум на колење	Регуларно	Колење од ушла	Потпино на ПД	Забелешка)*

\*) Во случај на продавање на говедото впишајте ги податоците на следното одгледувалиште

Датум

Потпис и печат на овластеното лице

Потпис на ветеринарниот инспектор

**Прилог 13 Извештај-записник од инспекциска контрола**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  
Управа за ветеринарство

\_\_\_\_\_ (Подрачна единица)

Бр. \_\_\_\_\_

Врз основа на член 24 од Законот за идентификација и регистрација на животните (Сл. Весник на РМ бр.69/04, \_\_\_\_\_ (име и презиме) ветеринарен инспектор на ден/час \_\_\_\_\_ изврши инспекциска контрола на одгледувалиштето на говеда, РБО \_\_\_\_\_, одгледувач \_\_\_\_\_ (име и презиме), адреса \_\_\_\_\_, место \_\_\_\_\_, во присуство на \_\_\_\_\_ (име и презиме) и за најдената состојба го состави следниот

## ЗАПИСНИК

Причина за инспекциската контрола \_\_\_\_\_

1. Број на говеда на одгледувалиштето

   

2. Контрола на регистарот на одгледувалиштето

2.1 Регистарот се води согласно прописите и одговара со состојбата на одгледувалиштето

2.2 Регистарот не се води ажурно

2.3 Регистарот воопшто не се води

3. Инспекциската контрола е извршена врз основа на изводот од Централниот регистар на одгледувалишта од ден \_\_\_\_\_, кој е прилог на овој записник.

Врз основа на извршената контрола:

Не се изречени мерки

Инспекторот ќе издаде решение во писмена форма

Инспекторот ќе издаде усна наредба, а во рок од 3 (три) дена од денот на издавањето на усната наредба и решение во пишана форма. Наредбата гласи:

Записникот е прочитан, забелешки нема, односно странката ги има следниве забелешки:

Записникот е изработен во 3 (три) примероци, едниот за странката, а другите за инспекторот и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управа за ветеринарство. Инспекциската контрола е завршена во \_\_\_\_\_ часот.

\_\_\_\_\_  
Потпис на странката

\_\_\_\_\_  
Ветеринарен инспектор